

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 111 год. LXVII

23 август 2011, вторник

Цената на овој број е 270 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2610. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје.....	2	2617. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањето за издавање на дозвола за брокерски услуги и на дозволата за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба....	26
2611. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје.....	10	2618. Правилник за постапката за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на барањето и дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба.....	34
2612. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје.....	16	2619. Правилник за формата и содржината на матичната книга како и критериумите кои треба да ги исполнува приплодниот добиток за воведување во матичната книга(*).	42
2613. Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	16	2620. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението.....	66
2614. Решение за именување директор на Управата за јавни приходи.....	17	2621. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	68
2615. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока...	17	2622. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	68
2616. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањето за издавање на дозвола за извоз и на дозволата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	17	2623. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.....	68
		Огласен дел	1-108

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2610.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари - 67 нископодни двокатни автобуси со следните карактеристики:

1. АВТОБУС БРОЈ 1:

- број на шасија: LZYTBGE63B1008785
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989351
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

2. АВТОБУС БРОЈ 2:

- број на шасија: LZYTBGE65B1008786
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969166
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

3. АВТОБУС БРОЈ 3:

- број на шасија: LZYTBGE67B1008787
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969162
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

4. АВТОБУС БРОЈ 4:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008788
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989294
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

5. АВТОБУС БРОЈ 5:

- број на шасија: LZYTBGE60B1008789
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989243
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

6. АВТОБУС БРОЈ 6:

- број на шасија: LZYTBGE67B1008790
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989286
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

7. АВТОБУС БРОЈ 7:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008791
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989292
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

8. АВТОБУС БРОЈ 8:

- број на шасија: LZYTGBGE60B1008792
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989275
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

9. АВТОБУС БРОЈ 9:

- број на шасија: LZYTGBGE62B1008793
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969172
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

10. АВТОБУС БРОЈ 10:

- број на шасија: LZYTGBGE64B1008794
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989188
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

11. АВТОБУС БРОЈ 11:

- број на шасија: LZYTGBGE66B1008795
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989279
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

12. АВТОБУС БРОЈ 12:

- број на шасија: LZYTGBGE68B1008796
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989289
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

13. АВТОБУС БРОЈ 13:

- број на шасија: LZYTGBGE6XB1008797
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989359
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

14. АВТОБУС БРОЈ 14:

- број на шасија: LZYTGBGE61B1008798
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989254
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

15. АВТОБУС БРОЈ 15:

- број на шасија: LZYTGBGE63B1008799
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989308
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

16. АВТОБУС БРОЈ 16:

- број на шасија: LZYTBGE66B1008800
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989273
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

17. АВТОБУС БРОЈ 17:

- број на шасија: LZYTBGE68B1008801
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989263
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

18. АВТОБУС БРОЈ 18:

- број на шасија: LZYTBGE6XB1008802
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989238
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

19. АВТОБУС БРОЈ 19:

- број на шасија: LZYTBGE61B1008803
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989258
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

20. АВТОБУС БРОЈ 20:

- број на шасија: LZYTBGE63B1008804
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989265
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

21. АВТОБУС БРОЈ 21:

- број на шасија: LZYTBGE65B1008805
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989260
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

22. АВТОБУС БРОЈ 22:

- број на шасија: LZYTBGE67B1008806
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989269
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

23. АВТОБУС БРОЈ 23:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008807
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989267
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

24. АВТОБУС БРОЈ 24:

- број на шасија: LZYTBGE60B1008808
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989345
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

25. АВТОБУС БРОЈ 25:

- број на шасија: LZYTBGE62B1008809
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989252
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

26. АВТОБУС БРОЈ 26:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008810
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989247
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

27. АВТОБУС БРОЈ 27:

- број на шасија: LZYTBGE60B1008811
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989240
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

28. АВТОБУС БРОЈ 28:

- број на шасија: LZYTBGE62B1008812
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989306
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

29. АВТОБУС БРОЈ 29:

- број на шасија: LZYTBGE64B1008813
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989314
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

30. АВТОБУС БРОЈ 30:

- број на шасија: LZYTBGE66B1008814
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989346
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

31. АВТОБУС БРОЈ 31:

- број на шасија: LZYTBGE68B1008815
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989362
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

32. АВТОБУС БРОЈ 32:

- број на шасија: LZYTBGE6XB1008816
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989317
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

33. АВТОБУС БРОЈ 33:

- број на шасија: LZYTBGE61B1008817
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989236
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

34. АВТОБУС БРОЈ 34:

- број на шасија: LZYTBGE63B1008818
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989234
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

35. АВТОБУС БРОЈ 35:

- број на шасија: LZYTBGE65B1008819
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989256
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

36. АВТОБУС БРОЈ 36:

- број на шасија: LZYTBGE61B1008820
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989232
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

37. АВТОБУС БРОЈ 37:

- број на шасија: LZYTBGE63B1008821
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989277
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

38. АВТОБУС БРОЈ 38:

- број на шасија: LZYTBGE65B1008822
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989322
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

39. АВТОБУС БРОЈ 39:

- број на шасија: LZYTBGE67B1008823
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989358
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

40. АВТОБУС БРОЈ 40:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008824
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989245
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

41. АВТОБУС БРОЈ 41:

- број на шасија: LZYTBGE60B1008825
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989227
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

42. АВТОБУС БРОЈ 42:

- број на шасија: LZYTBGE62B1008826
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989636
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

43. АВТОБУС БРОЈ 43:

- број на шасија: LZYTBGE64B1008827
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989645
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

44. АВТОБУС БРОЈ 44:

- број на шасија: LZYTBGE66B1008828
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989321
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

45. АВТОБУС БРОЈ 45:

- број на шасија: LZYTBGE68B1008829
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989296
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

46. АВТОБУС БРОЈ 46:

- број на шасија: LZYTBGE64B1008830
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989282
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

47. АВТОБУС БРОЈ 47:

- број на шасија: LZYTBGE66B1008831
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989335
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

48. АВТОБУС БРОЈ 48:

- број на шасија: LZYTBGE68B1008832
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989347
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

49. АВТОБУС БРОЈ 49:

- број на шасија: LZYTBGE6XB1008833
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989354
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

50. АВТОБУС БРОЈ 50:

- број на шасија: LZYTBGE61B1008834
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989249
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

51. АВТОБУС БРОЈ 51:

- број на шасија: LZYTBGE63B1008835
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989633
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

52. АВТОБУС БРОЈ 52:

- број на шасија: LZYTBGE65B1008836
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989333
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

53. АВТОБУС БРОЈ 53:

- број на шасија: LZYTBGE67B1008837
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989638
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

54. АВТОБУС БРОЈ 54:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008838
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989629
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

55. АВТОБУС БРОЈ 55:

- број на шасија: LZYTBGE60B1008839
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989642
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стоење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

56. АВТОБУС БРОЈ 56:

- број на шасија: LZYTBGE67B1008840
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989298
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

57. АВТОБУС БРОЈ 57:

- број на шасија: LZYTBGE69B1008841
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989631
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

58. АВТОБУС БРОЈ 58:

- број на шасија: LZYTBGE60B1008842
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989229
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

59. АВТОБУС БРОЈ 59:

- број на шасија: LZYTBGE62B1008843
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989338
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

60. АВТОБУС БРОЈ 60:

- број на шасија: LZYTBGE64B1008844
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989300
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

61. АВТОБУС БРОЈ 61:

- број на шасија: LZYTBGE66B1008845
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989370
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

62. АВТОБУС БРОЈ 62:

- број на шасија: LZYTBGE68B1008846
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989330
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

63. АВТОБУС БРОЈ 63:

- број на шасија: LZYTBGE6XB1008847
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969178
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

64. АВТОБУС БРОЈ 64:

- број на шасија: LZYTBGE61B1008848
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969176
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

65. АВТОБУС БРОЈ 65:

- број на шасија: LZYTBGE68B1003579
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969168
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

66. АВТОБУС БРОЈ 66:

- број на шасија: LZYTBGE68B1004179
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969174
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

67. АВТОБУС БРОЈ 67:

- број на шасија: LZYTBGE64B1004180
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969164
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Closed
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm³
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на Градот Скопје, без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на Градот Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 51-4328/1
23 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2611.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари - 39 едноподдни автобуси со следните карактеристики:

1. АВТОБУС БРОЈ 1:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000366
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 cm³/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стојење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

2. АВТОБУС БРОЈ 2:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000401
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C

- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

3. АВТОБУС БРОЈ 3:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000404
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

4. АВТОБУС БРОЈ 4:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000405
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

5. АВТОБУС БРОЈ 5:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000418
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

6. АВТОБУС БРОЈ 6:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000421
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

7. АВТОБУС БРОЈ 7:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000426
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

8. АВТОБУС БРОЈ 8:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000413
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

9. АВТОБУС БРОЈ 9:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000406
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:

- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

10. АВТОБУС БРОЈ 10:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000409
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

11. АВТОБУС БРОЈ 11:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000396
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

12. АВТОБУС БРОЈ 12:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000407
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

13. АВТОБУС БРОЈ 13:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000399
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

14. АВТОБУС БРОЈ 14:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000427
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

15. АВТОБУС БРОЈ 15:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000397
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

16. АВТОБУС БРОЈ 16:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000430
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C

- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

17. АВТОБУС БРОЈ 17:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000394
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

18. АВТОБУС БРОЈ 18:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000423
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

19. АВТОБУС БРОЈ 19:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000429
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

20. АВТОБУС БРОЈ 20:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000392
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

21. АВТОБУС БРОЈ 21:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000402
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

22. АВТОБУС БРОЈ 22:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000381
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

23. АВТОБУС БРОЈ 23:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000395
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C

- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

24. АВТОБУС БРОЈ 24:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000425
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

25. АВТОБУС БРОЈ 25:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000411
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

26. АВТОБУС БРОЈ 26:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000422
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

27. АВТОБУС БРОЈ 27:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000416
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

28. АВТОБУС БРОЈ 28:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000415
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

29. АВТОБУС БРОЈ 29:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000424
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

30. АВТОБУС БРОЈ 30:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000419
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C

- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

31. АВТОБУС БРОЈ 31:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000414
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

32. АВТОБУС БРОЈ 32:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000417
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

33. АВТОБУС БРОЈ 33:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000428
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

34. АВТОБУС БРОЈ 34:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000412
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

35. АВТОБУС БРОЈ 35:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000410
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

36. АВТОБУС БРОЈ 36:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000408
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

37. АВТОБУС БРОЈ 37:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000431
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCO 2013 LO6-4V, EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C

- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стојење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

38. АВТОБУС БРОЈ 38:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000420
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стојење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

39. АВТОБУС БРОЈ 39:

- број на шасија: Y6EA183D1B4000474
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V,

EU 4

- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот: 7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стојење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на градот Скопје, без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на градот Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 51-4329/1
23 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2612.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на нископоден двокатен автобус со следните карактеристики:

- број на шасија: LZYTGBE67A1015303
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969170
- марка: YUTONG
- тип: ZK6116HGS-Open
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство: 2010
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R)
- Сила на мотор: 209 KW
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3
- Места за седење: 60+1=61
- Места за стојење: 20
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се пренесува во сопственост на градот Скопје, без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на градот Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 51-4330/1
23 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2613.

Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. За државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање се именува д-р Соња Лепиткова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4270/1
17 август 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2614.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/2005, 81/2008, 105/2009 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 август 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. За директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Горан Трајковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4271/1
17 август 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2615.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволи-те за меѓународен превоз на стока, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА

Во член 1, во заградата после зборот „бр.“ треба да стои „26/2010 и 129/2010“.

Во член 3, во точка (2), последната алинеја треба да изостане.

Во член 4, пред (1) треба да стојат наводници и на крајот на членот и во точката (1) наместо бројот „10“ треба да стои зборот „октомври“.

Во член 5, пред (1) треба да стојат наводници и на крајот на членот; во точката (1) наместо бројот „10“ треба да стои „октомври“; во истата точка наместо зборовите: „ден пред определениот рок за поднесување на барање дефиниран во член 15 став 1 од Уредбата“, треба да стојат зборовите „ден пред рокот за поднесување на барање од член 15 став 1 од оваа уредба“ и во точката (2), во третиот ред по сврзникот „и“ треба да стои зборот „во“.

Во член 7, во став 1 наместо броевите „3, 4 и 5“ треба да стојат броевите „4, 5 и 6“.

Во член 9, (1) треба да изостане и наместо бројот „10“ треба да стои зборот „октомври“.

Во член 11, во првиот ред наместо зборот „зборовите“ треба да стои „зборот“; во првиот и вториот ред наместо зборовите: „се заменуваат со зборовите“, треба да стои „се заменува со зборот“; во вториот ред по зборот „Италија“ треба да стои „(И)“, во ставот 2 наместо зборовите: „се брише и се додаваат зборовите“ треба да стои „се заменува со зборовите“.

Бр. 51-3448/2
16 август 2011 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2616.

Врз основа на член 7 став 1 и став 3 од Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ број 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ И НА ДОЗВОЛАТА ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за извоз и формата и содржината на образецот на дозволата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.

Член 2

Барањето за издавање на дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба, се поднесува на образец бр.1, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба се издава на образец бр.2, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на дозволата за извоз на стоки технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/05) и Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за извоз на стоки технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/05).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-5595/3
9 август 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараџини, с.р.

Прилог бр.1

Образец бр.1

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ
И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА**

Дел А

1. ИЗВОЗНИК				
Име на извозникот				
Адреса				
Матичен број		Даночен број		
Основна дејност			Број на Решение за упис во Централен регистар на РМ	
Телефон		Факс		E-mail

2. УВОЗНИК/ПРИМАЧ				
Име на увозникот/примачот				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail

3. КРАЕН КОРИСНИК				
Име на краен корисник				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail

4. КРАЈНА УПОТРЕБА				

5. ПРОИЗВОДИТЕЛ (¹)				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6. ЗАСТАПНИК/ПРЕТСТАВНИК (ако се разликува од извозникот)				
Име на застапникот				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail

7. МАРШРУТА НА ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИТЕ²				

¹ При повеќе од еден производител продолжете во делот А1

² Наведете ги пунктовете на претовар и видот на транспорт

Дел Б

8. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ					
Бр.	Опис на стоките и технологиите ³ :	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
1					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
2					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
3					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
4					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
5					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
6					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
7					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:

³ При повеќе од седум стоки продолжете во делот Б1

Дел В

9. ДОГОВОР	
Вид на договор:	
Број и датум на договорот:	
Рок на важност:	

10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ (технички карактеристики на стоките)

11. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО			
Бр.	Вид на документ	број	дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

12. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ
Јас долу потпишаниот одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба и потврдувам дека: а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените стоки и технологии до декларираниот краен корисник в) ќе го известам писмено увозникот/примаכות дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија г) за секоја промена на условите во зделката веднаш ќе го информирам Министерството за економија

13. БАРАТЕЛ		
Име и презиме:		Функција во фирмата:
Место и датум:	Потпис:	Печат:

Дел А1

5.2. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

5.3. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

5.4. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

5.5. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

5.6. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

5.7. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

5.8. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.		.		

Дел Б 1

8. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ				
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
8				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
9				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
10				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
11				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
12				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
13				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
14				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:

Прилог бр.2

Образец бр. 2

ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА EXPORT OF DUAL USE ITEMS				
ДОЗВОЛА	1. Извозник	2. Идентификациски број	3. Важи до	
	4. Информации за контакт Tel .No . +389 2 3093 474 Tel .No . +389 2 3093 470 Fax +389 2 3093 506 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15			
	5. Примач	6. Дозволата ја издава МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА		
	7. Застапник/Претставник (ако се разликува од извозникот)	8. Земја на потекло РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	Код ⁽¹⁾ МК	
		9. Земја на примач	Код ⁽¹⁾	
	10. Краен корисник (ако се разликува од примачот)	11. Земја на сегашната или идната локација на стоките РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	Код ⁽¹⁾ МК	
		12. Земја во која се врши царинска постапка за извоз РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	Код ⁽¹⁾ МК	
		13. Земја на крајна дестинација	Код ⁽¹⁾	
	1	14. Опис на стоките ⁽²⁾	15. Тарифна ознака од Хармонизиран Систем на Комбинирана Номенклатура	16. Број од контролната листа
			17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	19. Крајна употреба	20. Датум на договорот (ако има)	21.Царинска постапка за извоз	
22. Дополнителни информации на барање од надлежниот орган (да се специфицира)				
1. Оваа дозвола е издадена согласно член 7 од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба и може да се користи единствено од лицето на кое е издадена				
2. Извозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата				
3. Извозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија и во случај кога му е познато дека стоките се наменети или можат да бидат употребени за развој, производство, одржување или ширење на оружје за масовно уништување				
(Пополнува органот кој ја издава дозволата) Потпис Печат Надлежен орган: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Датум _____				

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата² Доколку е потребно, овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај, во полето наведете го точниот број на прилози, во полето 17 вкупната вредност, а во полето 18 вкупната количина.

ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА
EXPORT OF DUAL USE ITEMS

1 bis	1.Извозник		2. Идентификациски број		
ДОЗВОЛА	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
		17. Валута и вредност		18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
		17. Валута и вредност		18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
		17. Валута и вредност		18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
		17. Валута и вредност		18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
		17. Валута и вредност		18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
		17. Валута и вредност		18. Количина на стоките	
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)		
	17. Валута и вредност		18. Количина на стоките		
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)		
	17. Валута и вредност		18. Количина на стоките		
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)		
	17. Валута и вредност		18. Количина на стоките		
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)		
	17. Валута и вредност		18. Количина на стоките		

[illegible]

2617.

Врз основа на член 7 став 1 и став 3 од Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА
ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И НА ДОЗВОЛАТА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ
И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на образецот на дозволатата за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба.

Член 2

Барањето за издавање на дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба, се поднесува на образец бр.3, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за вршење на брокерски услуги со стоки и технологии со двојна употреба, се издава на образец бр.4, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-5601/5
9 август 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог бр.1

Образец бр.3

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ
И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА**

Дел А

1. БРОКЕР/ПОДНОСИТЕЛ				
Име на Брокерот				
Адреса				
Матичен број			Даночен број	
Основна дејност			Број на Решение за упис во Централен регистар на РМ	
Телефон		Факс		E-mail
2. ИЗВОЗНИК				
Име на извозникот				
Адреса				
Телефон		Факс		E-mail
3. УВОЗНИК/ПРИМАЧ				
Име на увозникот/ примачот				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
4. КРАЕН КОРИСНИК				
Име на краен корисник				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
5. НАВЕДЕНА КРАЈНА УПОТРЕБА				
6. ПРОИЗВОДИТЕЛ⁽¹⁾				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				
7. ЗАСТАПНИК/ПРЕТСТАВНИК (ако се разликува од извозникот)				
Име на застапникот				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
8. МАРШРУТА НА ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИТЕ²				

¹ При повеќе од еден производител продолжете во делот А1

² Наведете ги пунктовите на претовар и видот на транспортот

Дел Б

9. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ					
Бр.	Опис на стоките и технологиите ³ :	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
1					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
2					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
3					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
4					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
5					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
6					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
7					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:

³ При повеќе од седум стоки продолжете во делот Б1

Дел В

10. ДОГОВОР	
Вид на договор:	
Број и датум на договорот:	
Рок на важност:	

11. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ (технички карактеристики на стоките)

12. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО			
Бр.	Вид на документ	број	дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

13. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ
Јас долу потпишаниот одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за вршење на брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба и потврдувам дека: а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените стоки и технологии до декларираниот краен корисник в) ќе го известам писмено увозникот/примачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија г) за секоја промена на условите во зделката веднаш ќе го информирам Министерството за економија

14. БАРАТЕЛ		
Име и презиме:		Функција во фирмата:
Место и датум:	Потпис:	Печат:

Дел А1

6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.3. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.4. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.5. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.6. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.7. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.8. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

Дел Б 1

9. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ				
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
8				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
9				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
10				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
11				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
12				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
13				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:
14				
		Единечна мерка:	Количина :	Валута : Вредност:

Прилог бр.2

Образец бр. 4

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ СО СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА
УПОТРЕБА

BROKERING SERVICES OF DUAL USE ITEMS

1	1. Брокер/Подносител	2. Идентификациски број	3. Важи до
		4. Информации за контакт Tel .No . +389 2 3093 474 Tel .No . +389 2 3093 470 Fax +389 2 3093 506 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15	
		5. Извозник во друга земја на потекло	6. Дозволата ја издава МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
		7. Примач во друга земја на дестинација	8. Земја во која што брокерот е жител или основан РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9. Друга земја на потекло/друга земја на локација на стоките предмет на брокерски услуги Код (1) МК
		10. Краен корисник во друга земја на дестинација (ако се разликува од примачот)	11. Друга земја на дестинација Код (1)
1	12. Други страни вклучени или агенти (ополномоштени лица)		
		13. Опис на стоките ²	14. Тарифна ознака од Хармонизиран Систем на Комбинирана Номенклатура 15. Број од контролната листа 16. Валута и вредност 17. Количина на стоките
18. Крајна употреба			
19. Дополнителни информации на барање од надлежниот орган (да се специфицира)			
1. Оваа дозвола е издадена согласно член 7 од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба и може да се користи единствено од лицето на кое е издадена 2. Брокерот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата 3. Брокерот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија и во случај кога му е познато дека стоките се наменети или можат да бидат употребени за развој, производство, одржување или ширење на оружје за масовно уништување			
(Пополнува органот кој ја издава дозволата) Потпис: _____ Печат: _____ Надлежен орган: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Датум _____			

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата² Доколку е потребно овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај во полето наведете го точниот број на прилози, во полето 16 вкупната вредност, а во полето 17 вкупната количина.

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ СО СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА
BROKERING SERVICES OF DUAL USE ITEMS

1 bis	1.Брокер	2. Идентификациски број		
ДОЗВОЛА	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките	
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките	
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
	17. Валута и вредност	18. Количина на стоките		
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
	17. Валута и вредност	18. Количина на стоките		
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
	17. Валута и вредност	18. Количина на стоките		
14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја		16. Број од контролната листа (за стоки од листата)	
	17. Валута и вредност	18. Количина на стоките		

2618.

Врз основа на член 6-б став 5 од Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
ТРАНЗИТ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈ-
НА УПОТРЕБА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА БАРАЊЕТО И ДОЗВОЛАТА ЗА ТРАНЗИТ НА
СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на барањето и дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба.

Член 2

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба се издава на барање на извозникот или од него овластен застапник, претставник.

Член 3

Барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба, подносителот на барањето го поднесува во два идентични примероци на образец бр.5, даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Кон барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба, подносителот на барањето до Министерството за економија доставува и:

1. пополнет образец бр. 6 на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба, даден во Прилог бр.2 кој е составен дел на овој правилник,

2. копија од дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба издадена од надлежниот орган на земјата на извозникот, заверена на нотар со заверен превод на македонски јазик,

3. копија на сертификат за краен корисник и/или меѓународен сертификат за увоз, издаден од надлежниот орган на државата на крајниот корисник со заверен превод на македонски јазик,

4. копија со заверен превод на македонски јазик на документ од производителот на стоките и технологиите со двојна употреба, во кој се опишани техничките карактеристики, функционалната намена, квалитетот и составот на стоките.

Член 5

Во барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба, подносителот на барањето ја наведува маршрутата на транзит/преминување преку територијата на Република Македонија и планираниот рок за транзит.

Член 6

Пред да се издаде дозволата за транзит треба:

- да се споредат техничките и други карактеристики на стоките и технологиите за кои се бара дозвола за транзит со параметрите од листата на стоки и технологии со двојна употреба,

- да се провери дали стоките и технологиите за кои се бара дозвола за транзит по своите карактеристики и намена одговараат за наведената крајна употреба,

- да се провери дали некој од инволвираните лица во трансакцијата (извозник, примач, краен корисник, брокер) бил претходно инволвиран во било какви активности на пролиферација на оружје за масовно уништување, односно дали се наоѓа на некоја од листите во кои се утврдени одделни ограничувања за одделни држави, лица и ентитети.

- да се провери дали за земјата на примачот или за земјата на крајниот корисник Советот на безбедност на ООН со обврзувачка резолуција има воведено ембарго за извоз на оружје, или со одлука на ОБСЕ, или со ембарго за извоз на оружје на Европската унија кон кое Република Македонија се има придружено,

- да се прибават мислења од Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи, а во случаите кога карактерот на стоката или технологијата тоа го бара и мислења од Министерството за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање и Дирекцијата за радијациона сигурност, кои треба да го достават во рок од 30 дена.

Член 7

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба се издава на образец бр.6, даден во Прилог 2 на овој правилник. Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба се издава во четири примероци, и тоа два се доставуваат на барателот, од кои еден примерок барателот го доставува до Царинска испостава на влез во Република Македонија при постапката за извоз, еден на Царинската управа на Република Македонија и еден се задржува во архивата на Министерството за економија.

Член 8

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба е со важност до една година од датумот на издавањето, но не повеќе од 30 дена од датумот на внесување на стоките и технологиите со двојна употреба на територијата на Република Македонија.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-6568/1
9 август 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог бр.1

Образец бр.5

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНЗИТ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА/
APPLICATION FOR TRANSIT LICENCE OF DUAL USE ITEMS**

Дел A/Section A

1. ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК/CONSIGNOR/EXPORTER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		e-mail

2. УВОЗНИК/IMPORTER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		e-mail

3. КРАЕН КОРИСНИК/END-USER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		e-mail

4. НАВЕДЕНА КРАЈНА УПОТРЕБА/STATED END-USE				

5. ПРОИЗВОДИТЕЛ (¹)/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		e-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

6. ЗАСТАПНИК/ПРЕТСТАВНИК (ако се разликува од извозникот)/ AGENT/REPRESENTATIVE (if different from the exporter)				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		e-mail

7. МАРШРУТА НА ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИТЕ (²)/ROUTE OF MOVEMENT OF ITEMS				

8. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / COUSTOMS OFFICE OF ENTRY IN REPUBLIC OF MACEDONIA				

¹ При повеќе од еден производител продолжете во делот A1/If more than one manufacturer continue in Section A1

² Наведете ги пунктовите на претовар и видот на транспорт/Indicate points of transshipment and type of transport

Дел Б/Section B

9. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ //ITEMS						
Опис на стоките ³ / Description of items		Тарифна ознака/ HS tariff code	Бр. од контролната листа/ Control list No	Мерка/ Measure	Количество/ Quantity	Валута и Вредност/ Currency and Value
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Вкупна вредност на сделката / Total value of transaction						

³ При повеќе од 30 стоки продолжете во дел Б1/ If more than 30 items continue in Section A1

Дел В/ Section C

10. ДОГОВОР/CONTRACT

Вид на договор/ <i>Type of contract:</i>	
Број и датум на договорот/ <i>Contract No and date:</i>	
Рок на важност/ <i>Expiry date:</i>	

11. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ (технички карактеристики на стоките)/
ANY ADDITIONAL INFORMATIONS (technical characteristics of items)

--

12. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО/ATTACHED DOCUMENTS TO THE APPLICATION

Бр./No	Вид на документ/ <i>Type of the document</i>	Број/ No	Дата/Date
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

13. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ/DECLARATION OF THE APPLICANT

Јас долу потпишаниот потврдувам дека/ *I, the undersigned, hereby declare that:*

- а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата/ *all specified data, informations and attached documents hereto this application are accurate and complete and present a true and fair view of terms and conditions of the order and commercial transaction to best my knowledge and in good faith;*
- б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените стоки и технологии до декларираниот краен корисник/ *to take any action necessary to deliver declared goods, technologies in this application to the end user;*
- в) ќе го известам писмено увозникот/примачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија/ *to notify the importer in writing that any change of declared end use or any change of end user requires a prior approval of the Ministry of Economy*
- г) за секоја промена на условите во зделката веднаш ќе го информирам Министерството за економија/ *to notify the Ministry of economy for any change of declared terms of conditions*

14. БАРАТЕЛ/APPLICANT

Име и презиме/ <i>Name:</i>		Функција во фирмата/ <i>Possition:</i>	
Место и датум/ <i>Place and date:</i>	Потпис/ <i>Signature:</i>	Печат/ <i>Stamp:</i>	

Дел A1/ Section A1

5.2 ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

5.3 ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

5.4. ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

5.5. ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

5.6. ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

5.7. ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

5.8.. ПРОИЗВОДИТЕЛ/MANUFACTURER				
Име/Name				
Адреса/Address				
Земја/Country				
Телефон/Phone		Факс/Fax		E-mail
Производител на стоките бр./Manufacturer of item No				

Дел Б 1/Section B1

9. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ /ITEMS						
Опис на стоките / Description of items		Тарифна ознака/ HS tariff code	Бр. од контролната листа/ Control list No	Мерка/ Measure	Количество/ Quantity	Валута и Вредност/ Currency and Value
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
Вкупна вредност на зделката / Total value of transaction						

Прилог бр.2

Образец бр. 6

ТРАНЗИТ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА
TRANSIT OF DUAL USE ITEMS

ДОЗВОЛА/ЛІСЕН	1. Извозник / <i>Exporter</i>	2. Идентификациски број/ <i>Identification number</i>	3. Дата на издавање/ <i>Date of issue</i>				
	4. Информации за контакт / <i>Contact point details</i> Tel .No . +389 2 3093 474 Tel .No . +389 2 3093 470 Fax +389 2 3093 506 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15						
	5. Примач/ <i>Consignee</i>	6. Дозволата ја издава/ <i>Issuing authority</i> МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА					
	7. Застапник/Претставник (ако се разликува од извозникот)/ <i>Agent/Representative (if different from exporter)</i>	8. Земја на потекло/ <i>Country of origin</i>			Код (¹)/ <i>Code</i>		
		9. Земја на примач/ <i>Country of consignment</i>			Код (¹)/ <i>Code</i>		
	10. Краен корисник/ <i>End user</i>	11. Земја на крајна дестинација/ <i>Country of final destination</i>			Код (¹)/ <i>Code</i>		
	12.. Опис на стоките (²)/ <i>Description of items</i>		Тарифна ознака/ <i>HS tariff code</i>	Бр. од контролната листа/ <i>Control list No</i>	Мерка/ <i>Measure</i>	Количество/ <i>Quantity</i>	Валута и Вредност/ <i>Currency and Value</i>
	1.						
	2.						
	3.						
4.							
5.							
Вкупна вредност на зделката (³) / <i>Total value of transaction</i>							
13. Датум на договорот / <i>Contract date</i>		14. Царинска постапка/ <i>Customs procedure</i>					
15. Маршрута за премин преку територијата на Република Македонија/ <i>Route through Macedonian terithory</i>		16. Царинска испостава на Република Македонија/ <i>Macedonian customs office</i>					
		На влез/ <i>Entry</i>			На излез/ <i>Exit</i>		
		Печат/ <i>Stamp</i>			Печат/ <i>Stamp</i>		
Пополнува органот кој ја издава дозволата/ <i>For completion by issuing authority</i>							
1. Оваа дозвола е издадена согласно член 6-б од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба и може да се користи единствено од лицето на кое е издадена 2. Извозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата 3. Извозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија и во случај кога му е познато дека стоките се наменети или можат да бидат употребени за развој, производство, одржување или ширење на оружје за масовно уништување			Потпис / <i>Signature</i> : Надлежен орган: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Датум _____				

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата/ *Indicate the International code of the country*² Доколку е потребно, овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај, во полето наведете го точниот број на прилози/ *If needed this description may be given in one ore more attachments to this form. In this case indicate the exact number of attachments in this box.*³ Се пополнува и на последната страна од прилозите/ *Filled in on the last page of attachments*

ТРАНЗИТ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА TRANSIT OF DUAL USE ITEMS

1 bis	12..	Опис на стоките /Description of items	Тарифна ознака / HS tariff code	Бр. од контролната листа/ Control list No	Мерка/ Measure	Количество/ Quantity	Валута и Вредност/ Currency and Value	
Д О З В О Л А / L I C E N S E	5..							
	6..							
	7.							
	8.							
	9.							
	10.							
	11.							
	12.							
	13.							
	14.							
	15.							
	16.							
	17.							
	18.							
	19.							
	20.							
	21.							
	22.							
	23.							
	24.							
	25.							
	26.							
	27.							
	28.							
	29.							
	30.							
	31.							
	32.							
	33.							
	34.							
	35.							
	36.							
	37.							
		Вкупна вредност на зделката/ Total value of transaction						

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2619.**

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 116/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАТИЧНАТА
КНИГА КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА
ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА (*)****I. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на матичната книга како и критериумите кои треба да ги исполнува приплодниот добиток за воведување во матичната книга.

**II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА
КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ
ГОВЕДА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА****Член 2**

Матичната книга за видот говеда (крава и бик) се води во форма на книга со тврд повез во зелена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На првата страна на книгата стои натпис “матична книга за говеда”. Натписите се со бела боја.

Матичната книга за говеда се состои од:

- главен дел и
- дополнителен дел

* Со овој правилник се врши усогласување со:

Одлука на комисијата од 19 јули 1984 година за утврдување критериуми за запишување на говеда во родословни книги (84/419/ЕЕЗ) со CELEX број 31984D0419

Одлука на комисијата од 10 мај 1990 година за утврдување на критериумите со кои се регулира внесувањето во матичните книги за стада на чистокрвни приплодни овци и кози (90/255/ЕЕЗ) со CELEX број 31990D0255

Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на критериумите со кои се регулира внесот во регистарот за хибридни приплодни свињи (89/505/ЕЕЗ) со CELEX број 31989D0505

Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на критериумите со кои се регулира внесот во матичните книги на стадата на чистокрвни приплодни свињи со CELEX број 31989D0502

Одлука на комисијата од 10 јануари 1996 година за утврдување на критериумите за внесување и регистрација на коњи во матични книги за потекло за целите на одгледување (Текст со важност за ЕЕП) (96/78/ЕЗ) со CELEX број 31996D0078

Формата и содржината на матичната книга за говеда е дадена во Прилог I кој е составен дел од овој правилник.

Член 3

Говедото за да може да се запише во главниот дел на матичната книга за истата раса треба да ги исполнува следниве критериуми:

- да потекнува од родители и прародители запишани во матичната книга за говеда за истата раса;
- да е идентификувано при раѓање во согласност со прописите за идентификација на домашни животни и
- да има педигре утврдено во согласност со матичната книга.

Член 4

Главниот дел во матичната книга може да се подели на неколку класи во согласност со особените на говедото. Само говедата кои ги исполнуваат критериумите утврдени во член 3 од овој правилник можат да бидат запишани во една од тие класи.

Член 5

Женското грло кое не ги исполнува критериумите утврдени во член 3 од овој правилник, признатата организација на одгледувачи на говеда која води матична книга, може да го запише во дополнителниот дел на истата матична книга. Женското грло мора да ги исполнува следниве критериуми:

- нејзината идентификација да е во согласност со матичната книга;
- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за расата и
- да исполнува минимални критериуми за нејзините перформанси согласно правилата на матичната книга.

Критериумите наведени во член 3 алинеи 2 и 3 од овој правилник можат да се разликуваат во зависност од тоа дали женското грло припаѓа на расата и покрај тоа што нема познато потекло, или било добиено со вкрстување направено согласно одгледувачката програма за расата која ја води Признатата организација на одгледувачи на говеда и која ја води матичната книга.

Член 6

Женското грло чија мајка и баба се запишани во дополнителниот дел на матичната книга на начин согласно член 5 став 1 од овој правилник и чиј татко и двајца дедовци се запишани во главниот дел на книгата во согласност со критериумите утврдени во член 3 од овој правилник, се смета за женско грло во чиста раса и се запишува во главниот дел на матичната книга согласно член 3 од овој правилник.

III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ ОВЦИ И КОЗИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА

Член 7

Матичната книга за видот овци и кози (овца/овен и коза/јарец) се води во форма на книга со тврд повез во црвена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На првата страна на книгата стои натпис “матична книга за овци и кози”. Натписите се со бела боја.

Матичната книга за овци и кози се состои од:

- главен дел и
- дополнителен дел

Формата и содржината на матичната книга за овци и кози е дадена во Прилог II кој е составен дел од овој правилник.

Член 8

Овцата и козата за да можат да се запишат во главниот дел на матичната книга за истата раса треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

- да потекнуваат од родители и прародители запишани во матичната книга за овци и кози за истата раса;
- да се идентификувани при раѓање во согласност со прописите за идентификација на домашни животни и
- да имаат педигре утврдено во согласност со матичната книга.

Член 9

Главниот дел во матичната книга може да се подели на неколку класи во согласност со особините на овците и козите. Само овците и козите кои ги исполнуваат критериумите утврдени во член 8 од овој правилник можат да бидат запишани во една од тие класи.

Член 10

Женското грло кое не ги исполнува критериумите утврдени во член 8 од овој правилник, признатата организација на одгледувачи на овци и кози која води матична книга, може да ги запише во дополнителниот дел на истата матична книга. Женското грло мора да ги исполнува следниве критериуми:

- нејзината идентификација да е во согласност со матичната книга;
- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за расата и
- да исполнува минимални критериуми за нејзините перформанси согласно правилата на матичната книга.

Критериумите наведени во член 8 алинеи 2 и 3 од овој правилник можат да се разликуваат во зависност од тоа дали женското грло припаѓа на расата и покрај

тоа што нема познато потекло, или било добиено со вкрстување направено согласно одгледувачката програма за расата која ја води Признатата организација на одгледувачи на овци и кози и која ја води матичната книга.

Член 11

Женското грло чија мајка и баба се запишани во дополнителниот дел на матичната книга на начин согласно член 10 став 1 од овој правилник и чиј татко и двајца дедовци се запишани во главниот дел на книгата во согласност со критериумите утврдени во член 8 од овој правилник, се смета за женско грло во чиста раса и се запишува во главниот дел на матичната книга согласно член 8 од овој правилник.

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ СВИЊИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА

Член 12

Матичната книга за видот свињи (маторица и нерез) се води во форма на книга со тврд повез во црвена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На првата страна на книгата стои натпис “матична книга за свињи”. Натписите се со бела боја.

Матичната книга за свињи се состои од:

- главен дел и
- дополнителен дел

Формата и содржината на матичната книга за свињи е дадена во Прилог III кој е составен дел од овој правилник.

Член 13

Свињата за да може да се запише во главниот дел на матичната книга за истата раса треба да ги исполнува следниве критериуми:

- да потекнува од родители и прародители запишани во матичната книга за свињи за истата раса;
- да е идентификувано при раѓање во согласност со прописите за идентификација на домашни животни и
- да има педигре утврдено во согласност со матичната книга.

Член 14

Главниот дел во матичната книга може да се подели на неколку класи во согласност со особините на свињата. Само свињите кои ги исполнуваат критериумите утврдени во член 13 од овој правилник можат да бидат запишани во една од тие класи.

Член 15

Женското грло кое не ги исполнува критериумите утврдени во член 13 од овој правилник признатата организација на одгледувачи на свињи која води матична книга, може да ја запише во дополнителниот дел на истата матична книга. Женското грло мора да ги исполнува следниве критериуми:

- нејзината идентификација да е во согласност со матичната книга;
- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за расата и
- да исполнува минимални критериуми за нејзините перформанси согласно правилата на матичната книга.

Критериумите наведени во член 13 алинеи 2 и 3 од овој правилник можат да се разликуваат во зависност од тоа дали женското грло припаѓа на расата и покрај тоа што нема познато потекло, или било добиено со вкрстување направено согласно одгледувачката програма за расата која ја води Признатата организација на одгледувачи на свињи и која ја води матичната книга.

Член 16

Женското грло чија мајка и баба се запишани во дополнителниот дел на матичната книга на начин согласно член 15 став 1 од овој правилник и чиј татко и двајца дедовци се запишани во главниот дел на книгата во согласност со критериумите утврдени во член 13 од овој правилник, се смета за женско грло во чиста раса и се запишува во главниот дел на матичната книга согласно член 13 од овој правилник.

V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ КОЊИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА

Член 17

Матичната книга за видот коњи (кобила и пастув) се води во форма на книга со тврд повез во зелена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На првата страна на книгата стои натпис “матична книга за коњи”. Натписите се со бела боја.

Матичната книга за коњи се состои од:

- главен дел и
- дополнителен дел

Формата и содржината на матичната книга за коњи е дадена во Прилог IV кој е составен дел од овој правилник.

Член 18

Коњот за да може да се запише во главниот дел на матичната книга за истата раса треба да ги исполнува следниве критериуми:

- да потекнува од родители и прародители запишани во матичната книга за коњи за истата раса;
- да е идентификувано при раѓањето во согласност со прописите за идентификација на домашни животни и
- да има педигре утврдено во согласност со матичната книга.

Член 19

Главниот дел во матичната книга може да се подели на неколку класи во согласност со особините на коњот. Само коњот кои ги исполнува критериумите утврдени во член 18 од овој правилник може да биде запишан во една од тие класи.

Член 20

Женското грло кое не ги исполнува критериумите утврдени во член 18 од овој правилник признатата организација на одгледувачи на коњи која води матична книга, може да ја запише во дополнителниот дел на истата матична книга. Женското грло треба да ги исполнува следниве критериуми:

- нејзината идентификација да е во согласност со матичната книга;
- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за расата и
- да исполнува минимални критериуми за нејзините перформанси согласно правилата на матичната книга.

Критериумите наведени во член 18 алинеи 2 и 3 од овој правилник можат да се разликуваат во зависност од тоа дали кобилата припаѓа на расата и покрај тоа што нема познато потекло, или била добиена со вкрстување направено согласно одгледувачката програма за расата која ја води Признатата организација на одгледувачи на коњи и која ја води матичната книга.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-7043/3
17 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог I

МАТИЧНА КНИГА ЗА ГОВЕДА


Лист бр. _____

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА КРАВА**СОПСТВЕНИК (име, презиме и адреса)** _____Име на грло _____, евиденциски број _____, раса _____
датум на парење _____ година.

Број на регистрот за телиња _____ внесена во матична книга бр. _____

Одгледувач~ (име, презиме и адреса) _____

Исклучена од приплод (датум и причина) _____

**ТЕЛЕСНИ МЕРКИ**

дата			
Висина на гребен			
Висина на крстот			
Длабина на гради			
Ширина на гради			
Обем на гради			
Ширина на колкови			
Должина на труп			
Обем на цеваница			
Жива маса (кг)			

ПОТЕКЛО

Т	Т	Т
		М
	М	Т
		М
М	Т	Т
		М
	М	Т
		М

ЛИНЕАРНА ОЦЕНА				
Датум на оцена				
Формат	Млечен карактер	Мускулозност	Виме	Класа

ПЛОДНОСТ

оплодена		Бр на картица за осемен.	телење			Телење по ред	Идентификациски број на телето	Број на регистерот за телиња	абортус	употреба	забелешка
дата	Идентификациски број на бикот		Дата на телење	Пол на телето	Тежина на телето						

ПРОИЗВОДСВО НА МЛЕКО, МЛЕЧНА МАСТ И ПРОТЕИНИ

година	Број на произведен лист	Лактација по ред	Траење на лактација		Производство на млеко, млечна маст и протеини										забелешка	
			од	до	Вкупно млчни денови	За цела лактација					За 305					
						млеко kg	% на маст	% на протеин	Млечна маст, kg	протеин kg	млеко kg	% на маст	% протеин	Млечна маст, kg		протеин kg

ОЦЕНКА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ

дата	Записник број	Класа поени	дата	Записник број	Класа поени	дата	Записник број	Класа поени

ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ ПРОМЕНИ

Во текот на животот	болести	награди
---------------------	---------	---------

Лист бр. _____

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА БИК

Сопственик (име, презиме и адреса) _____

Име на грло _____, евиденциски број _____, раса _____
датум на парење _____ година.

Број на регистрот за телиња _____, внесена во матична книга бр. _____

Одгледувач~ (име, презиме и адреса) _____

Исклучена од приплод (датум и причина) _____

Фотографија на грлото

ТЕЛЕСНИ МЕРКИ

Висина на гребен			
Висина на крстот			
Длабина на гради			
Ширина на гради			
Обем на гради			
Ширина на колкови			
Должина на труп			
Обем на цеваница			
Жива маса (кг)			
Висина на гребен			

ПОТЕКЛО

Т	Т	Т
		М
М	М	Т
		М
М	Т	Т
		М
М	М	Т
		М

Перформанс тест			
Година	Жива маса, кг	Дневен прираст, г	Оцена

ФЕРТИЛНОСТ НА ПРВОТО СЕМЕ				
		Оплодено крави		
Потрошени дози семе		Вкупно	Од прв пат	Добиени живи телиња
Биолошки тест				
Оценето	2	3	4	5
Просечна оцена на телиња				

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТОВИ ЗА МЛЕЧНОСТ

Број на испитани ќерки		Производство на млеко за 100 дена	Производство на млеко за 305 дена	Приплодна вредност
Кг млеко				
% на млечна маст				
Кг млечна маст				
% на протеини				
Кг протеини				

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТОВИ ЗА ГОЈНОСТ

Резултати во гоење	Кг	конформација	
Телесна маса при раѓање		показател	индекс
Број на синови		Конформација	
Возраст при колење		Прекриеност со маст (1-5)	
Просечен дневен прираст		скелет	
Рандман, %		тип	
Индекс		вкупно	

Број на добиени телиња	Тешки телиња	Просечна породилна маса на телињата

ОЦЕНКА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ

датум	Формат	Мускулозност	Класа	Потпис	Забелешка

ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ ПРОМЕНИ

Во текот на животот	болести	Награди
---------------------	---------	---------

Прилог II

МАТИЧНА КНИГА ЗА ОВЦИ И КОЗИ

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА КОЗА

Идентификациски број _____ број на регистер за подмладок _____

Датум на раѓање _____

Татко _____ Мајка _____ Раса _____

Исключена од приплод _____ Причина _____

Близнаци или единец _____

Тежина	При раѓање	_____
	при одбивање	_____
	При прва стрижба	_____

Податоци за грлото				
Датум на мерење				
Тежина во кг				

Белези и боја

ПОТЕКЛО

T	T	T
		M
	M	T
		M
M	T	T
		M
	M	T
		M

УПОТРЕБА ВО ПРИПЛОД

[illegible]

[illegible][illegible]

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА ЈАРЕЦ

Идентификациски лист. _____ Раса _____ датум на раѓање _____

Број на регистер за подмладок _____ Прв припуст _____

Исключен од приплод _____ причина _____

Близанаци или единец _____

Тежина	При раѓање	_____
	при одбивање	_____
	При прва стрижба	_____

Белези и боја

Податоци за грлото				
Датум на мерење				
Тежина во кг				
Примарни полови карактеристики.				
секундарни полови карактеристики				
либидо				

ПОТЕКЛО

T	T	T
		M
	M	T
		M
M	T	T
		M
	M	T
		M

УПОТРЕБА ВО ПРИПЛОД

[illegible]

Прилог III

МАТИЧНА КНИГА ЗА СВИЊИ

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА МАТОРИЦА

СОПСТВЕНИК (име, презиме и адреса) _____ шифра _____

КУПУВАЧ (име, презиме и адреса) _____

Тетовир број или ушна маркица _____ пол _____

Датум на раѓање _____ линија _____

ПОТЕКЛО

Т	Т	Т
		М
	М	Т
		М
М	Т	Т
		М
	М	Т
		М

ПЕРФОРМАНС ТЕСТ

Дата на тестот	
Возраст (денови)	
Телесна маса (кг)	
Грбна сланина (мм)	
ЖДП (кг)	
индекс	

ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Број на цицки		Екстериерна оценка	Генетски тест
Лево	Десно		Синдром на малигна хипертермија (PSS)

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА НЕРЕЗ

СОПСТВЕНИК (име, презиме и адреса) _____ шифра _____

КУПУВАЧ (име, презиме и адреса) _____

Тетовир број или ушна маркица _____ пол _____

Датум на раѓање _____ линија _____

ПОТЕКЛО

Т	Т	Т
		М
	М	Т
		М
М	Т	Т
		М
	М	Т
		М

ПЕРФОРМАНС ТЕСТ

Дата на тестот	
Возраст (денови)	
Телесна маса (кг)	
Грбна сланина (мм)	
ЖДП (кг)	
индекс	

ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Број на цицки		Екстериерна оценка	Генетски тест
Лево	Десно		Синдром на малигна хипертермија (PSS)

Прилог IV

МАТИЧНА КНИГА ЗА КОЊИ

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА КОБИЛА

Основна селекциска служба: _____

Матичен број и име на грлото _____

Раса _____

Пол _____

Датум на раѓање: _____ год.

Код на одгледувачот . _____

од _____

сопственик _____

Промена на сопственик _____

Боја и ознаки				Жигови/број на микрочипот	
Фотографија				Оцени на смотри награди	

Телесни мерки				Угинување, причина, ден	
датум	Висина на гребен	Обем на гради	Обем на цеваница		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		

ПОТЕКЛО

Т	Т	Т
		М
	М	Т
		М
М	Т	Т
		М
	М	Т
		М

УПОТРЕБА ЗА ПРИПЛОД					
опашување/осеменување		Податоци за ждребиња			
датум	пастув	Датум на ждребење	пол	Матичен број и име	напомена

Основна селекциска служба: _____

МАТИЧЕН ЛИСТ ЗА ПАСТУВ

Матичен број и име на грлото _____

Раса _____

Пол _____

Датум на раѓање: _____ год.

Код на одгледувачот _____

од _____

Сопственик _____

Промена на сопственик _____

Боја и ознаки				Жигови/број на микрочипот	
Фотографија				Оцени на смотри награди	

Телесни мерки				Угинување, причина, ден	
датум	Висина на грбен	Обем на гради	Обем на цеваница		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		

ПОТЕКЛО

Т	Т	Т
		М
	М	Т
		М
М	Т	Т
		М
	М	Т
		М

УПОТРЕБА ЗА ПРИПЛОД					
опашување/осеменување		Податоци за ждребиња			
датум	кобила	Датум на ждребење	пол	Матичен број и име	напомена

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**2620.**

Врз основа на член 10 став 6 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04, 40/07 и 53/11), министерот за здравство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ,
ОДНОСНО ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението во рокот утврден во членот 10 став 4 од Законот за прекурзори.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за донесување на решение за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението“ во формат А-4, во бела боја кој е даден во Прилог, и е составен дел од овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице, краток опис поради што се поднесува барањето, број, датум и место и потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8061/2
19 август 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог

До
Писарницата на
министерот за здравство

БАРАЊЕ

за донесување на решение за издавање на одобрение за вршење на промет со
прекурзори, односно за обнова на одобрението

Подносител на барањето _____, со
(назив на правното лице / име и презиме на физичкото лице)

седиште, односно место на живеење во _____, на улица
_____ број _____.

На _____ година поднесов барање за донесување решение за
(ден, месец и година)
издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова
на одобрението.

Бидејќи во рокот утврден во членот 10 став 4 од Законот за прекурзори не е
донесено решение за издавање на одобрение за вршење на промет со
прекурзори, односно за обнова на одобрението, односно не е донесено решение
за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за здравство да
донесе решение за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори,
односно за обнова на одобрението, односно решение за одбивање на барањето
за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за
обнова на одобрението.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за донесување
решение за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори,
односно за обнова на одобрението.

Број: _____
Датум: _____
Место: _____

Подносител на барањето

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2621.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005, на седницата на Советот го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува престанок на судиската функција на Христина Шикалеска, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје поради исполнување на условите за старосна пензија.

2. Судиската функција на Христина Шикалеска престанува на 10.8.2011 година.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 07-1370/1
17 август 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

2622.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), објавува

ОГЛАС

- За избор на 10 (десет) судии на Управниот суд;
- За избор на 1 (еден) судија на Врховниот суд на РМ;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Битола;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Скопје;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Штип;
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Битола;
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје;
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и
- За избор на претседател на Управен суд.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).

Кандидатите за избор на судија во Управниот суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и посебните услови од член 17 став 2 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Велко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>

Покрај наведеното лице кандидат за носител на јавна функција треба да достави и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр.64/09 од 22.5.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот закон. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.07-1311/1 од 15.7.2011

Бр.07-1328/1 од 20.7.2011

Скопје

Судски совет

на Република Македонија

Претседател,

Александра Зафировска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2623.**

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 став 1 алинеја 3 и член 43 од Закон за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) член 65 став 1 алинеја 4 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07) и член 13 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на седница одржана на 19.8.2011 година, ја донесе следната

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ****I**

На Димитрула Апостоловска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради избор на друга јавна функција – Судија на Управен суд.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр.7/11
19 август 2011 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Заменик претседател,
Насер Ајдари, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламиции: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011111